

Бистра Ангеловска

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
1.	Објавен научен или стручен труд во најпрестижно меѓународно списание со импакт фактор до 1 (еден) – 4 (четири) поени		
	<p>Конкретна активност</p> <p>Hadzi-Nikolova, Marija and Mirakovski, Dejan and Zdravkovska, Milka and Angelovska, Bistra and Doneva, Nikolinka (2013) Noise Exposure of School Teachers-Exposure Levels and Health Effects. Archives of Acoustics, 38 (2). pp. 259-264. ISSN 0137-5075</p> <p>Ivanovska, Verica and Zdravkovska, Milka and Bosevska, Golubinka and Angelovska, Bistra (2013) Antibiotics for upper respiratory infections: public knowledge, beliefs and self-medication in the Republic of Macedonia. Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., 34 (2). pp. 60-70. ISSN 0351-3254</p>		8
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	<p>Конкретна активност</p> <p>Dimova, Cena and Kovacevska, Ivona and Angelovska, Bistra (2013) New oral anticoagulants – the newest update in dental surgery. International scientific on-line journal "Science & Technologies", III (1). pp. 101-105. ISSN 1314-4111</p>		3
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	<p>Конкретна активност</p> <p>Angelovska, Bistra and Ivanovska, Verica and Drakalska, Elena (2013) The climate for innovative medicines in the Republic of Macedonia. In: Девета национална конференција по етика с меѓународно учество - Европските етични стандарти и българската медицина, 25-26 Oct 2013, Зала, Софија.- усмена презентација</p> <p>Angelovska, Bistra and Ivanovska, Verica (2013) Overview of pediatric oral dosage forms in the Republic of Macedonia. In: 5th Paediatric Formulation Initiative Conference, 18-19 Sept 2013, Barcelona, Spain.</p> <p>Dimova, Cena and Kovacevska, Ivona and Angelovska, Bistra (2013) New oral anticoagulants -the newest update in patients undergo oral surgery. In: 23rd International Scientific Conference, 6-7 June 2013, Stara Zagora, Bugaria.</p>		6
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое		Поени

	<p>место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен</p>		
	<p>Конкретна активност</p> <p>Drakalska, Elena and Angelovska, Bistra (2013) Терапија со наночестички како носачи на лекови за третман на гастроинтестинална инфламација. Фармацевтски информатор (34). pp. 49-50. ISSN 1409 - 8784</p> <p>Angelovska, Bistra (2013) Прекумерна употреба на антибиотици. [Video]</p> <p>Angelovska, Bistra (2013) Балансирање на интересите на сите учесници во системот. Аптекаар (1). pp. 10-12.</p> <p>Kostic, Vesna and Angelovska, Bistra and Bauer, Biljana (2013) Литиум – микроелемент значаен за човековиот организам Фармацевтски информатор (36). pp. 35. ISSN 1409 – 8784</p> <p>Angelovska, Bistra (2013) Фармацевтска комора на Македонија, воведен курс на фармацевтски факултет во Скопје, поканет предавач</p>		5
15.	Извршување на функција		Поени
	– декан – 5 (пет) поени		5 поени
		Вкупно поени	27